

Македонско еколошко друштво Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД
01.01.2014-31.12.2014

Почетна состојба на 01.01.2014 година 9.559.409,00 ден.

ПРИХОДИ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| А) Приходи од камати | 2.247,00 ден. |
| Б) Приходи од позитвни курсни разлики | 847,00 ден. |
| В) Приходи од донации | 108.636,00 ден. |
| В) Приходи од Проекти Грантови | 15.168.487,00 ден. |
| Г) Приходи од надомест | 942.532,00 ден. |
| Д) Приходи од Членарини | 9.700,00 ден. |

Ѓ) Приходи од поранешни години

Вкупни приходи за период 01,01,-31,12,2014: 16.232.449,00 ден.

Вкупно средства за располагање 25.791.858,00 ден.

ТРОШОЦИ

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | Плати за вработени (координатори, асистенти на проекти и сл) | 5.530.311,00 ден. |
| 2 | Помошен материјал за проектни активности (вклучувајќи и камери, гпс уреди и сл) | 370.164,00 ден. |
| 3 | Канцелариски материјали и канцелариска опрема | 260.289,00 ден. |
| 4 | Транспортни трошоци(бензин, патарина, автобуски карти,) | 1.333.124,00 ден. |
| 5 | Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, Интернет и сл). | 95.444,00 ден. |
| 6 | Трошоци за исплатени хонорари врз основа на договори и други интелектуални услуги | 3.948.353,00 ден. |
| 7 | Дневници и данок за дневници | 74.345,00 ден. |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 8 | Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на деловен простор, наем на сали и опрема за конференции, режиски трошоци канцеларија, режиски трошоци-струја ,парно, вода и други комунални трошоци) | 552.668,00 ден. |
| | Банкарски провизии и негативни курсни разлики | 76.773,00 ден. |
| 9 | Останати трошоци (правни, ревизорски ,нотарски, сметководствени и други услуги) | 93.470,00 ден. |
| 10 | Објава во весници, реклама и сл | 149.929,00 ден. |
| 11 | Одржување на возила, компјутерска опрема и инвентар | 1.367.801,00 ден. |
| 12 | Трошоци за хотелски услуги и освежување | 1.521.104,00 ден. |
| 13 | Трошоци за репрезентација и освежување | 11.355,00 ден. |
| 14 | Трошоци за продукција на информативно-еукативни и информативни материјали (копирање, печатење, укоричување) | 425.189,00 ден. |
| 15 | Субгрантирање по основ на договори | 329.930,00 ден. |
| 16 | Трошоци за котизации и членарини | 39.235,00 ден. |
| 17 | Пренос на други субјекти | 387.450,00 ден. |
| 18 | Останати расходи | 180.101,00 ден. |

Вкупни трошоци:

16.747.035,00 ден.

Данок на непризнати трошоци

1.401,00 ден.

Крајна состојба на 31.12.2014

9.043.422,00 ден.

Состојба на извод на главна денарска сметка и девизни сметки на 31.12.2014

9.031.537,00 ден.

Обврски за плаќање во 2015 година

33.926,00 ден.

Претплати за данок

-

22.041,00 ден.

Салдо за пренос во наредна година

9.043.422,00 ден.